

РАБОТИЛНИЦА СО ДОПИСНИЦИТЕ НА СЗПМ

## Поттик за подобро информирање на пензионерите

Со силата на аргументите и на перото да се дејствува интензивно, за побрзо и пореално да се информираат пензионерите за да можат и самите да ги застапуваат и да ги бранат своите интереси

Во знак на одбележувањето на јубилејот - 70 години од пензионерското организирање во Македонија, во организација на СЗПМ, на 12 април 2016 година, во ресторанот „Панини“ на Велешко Езеро се одржа четвртата работилница со дописниците на весникот „Пензионер плус“, подлистокот во „Нова Македонија“ „Пензионерски видици“ и прилогот за пензионери на албански јазик во „Коха“. Покрај дописниците од здруженијата на пензионери-членки на Сојузот, на работилницата присуствуваа и членовите на издавачкиот совет и редакцискиот одбор на весникот „Пензионер плус“ и на комисијата за информирање при СЗПМ. Во име на организаторот најпрво присутните ги поздрави и ја отвори средбата Калина Сливовска-Андонова, главна и одговорна уредничка на весникот „Пензионер плус“, која во воведното обраќање го нагласи значењето на работилницата од аспект на согледувањата на резултатите од работата и размената на искуства, со цел да се подобри квалитетот на информирањето. Потоа, на дописниците им се обрати претседателот на СЗПМ Драги Аргировски, кој е наедно и претседател на издавачкиот совет на весникот „Пензионер плус“. Тој во своето инспиративно излагање ги истакна ефектите од правилното и навремено информирање, кое, како што рече, во оваа јубилејна година, кога ја одбележуваме 70-годишнината од пензионерското организирање, мора да би-



дат уште поголеми и позабележителни. Ова е особено важно поради настојувањата на некои деструктивни елементи кои се обидуваат да го намалат значењето на пензионерското организирање и да создадат услови за остварување лични цели и интереси. Затоа, мора да се кажува и да се знае вистината за Сојузот на здруженијата на пензионери на Македонија, постојано да се презентираат целите и активностите на СЗПМ за уште повеќе да се афирмира и да јакне рејтингот на Сојузот. Со силата на аргументите и на перото поинтензивно да се дејствува, за побрзо и пореално да се информираат пензионерите за да можат и самите да ги застапуваат и да ги бранат своите интереси. Тој уште еднаш потсети на мисијата на најмасовната невладинска, невладинска и мултиетничка организација во Македонија, во која членуваат над 250.000 пензионери и за себе врзуваат уште тројно повеќе граѓани, главно врз роднински основи, кои се заинтересирани за по-

добар и поквалитетен живот на пензионерите, бидејќи и тие ги користат нивните придобивки. Во тој контекст, претседателот Аргировски ги акцентира заложбите на СЗПМ за подобар стандард на пензионерите и ги презентираше бенефициите од добрата соработка со државните институции, со локалната самоуправа и со другите организации.

Главната и одговорна уредничка на весникот, Калина С. Андонова, говореше за значењето на надградувањето на информатичките знаења на дописниците, за што рече дека само неколку здруженија не ги испраќаат своите написи со електронска пошта, што не беше така пред неколку години.

Заменикот главен и одговорен уредник Мендо Димовски направи компарација помеѓу првата и сегашната работилница во однос на напредокот на дописниците во подготвувањето на текстовите за објавување, при што рече дека е мошне забележителен, но сепак, низ практични приме-

ри укажа на некои недостатоци и пропусти од аспект на користењето на жарновските облици и задоволувањето на новинарските и правописните критериуми.

Секретарката на ИО на СЗПМ, Станка Трајкова, ги апострофира целите на пензионерското организирање во однос на исполнувањето на разните облици на дејствување во здруженијата, имајќи ги предвид активностите и актуелностите што се од интерес за пензионерите. Таа апелираше до новинарите да изнаоѓаат теми и да ги актуализираат потребите на пензионерите во повеќе области, како што се на пример функционирањето на солидарниот фонд и членарината, измените и дополнувањата на статутот, социјалната карта, волонтерската работа, изградбата на старечки домови, семејното насилство, родовата еднаквост и друго.

Потпретседателот на извршниот одбор на СЗПМ, Салтир Каровски, говореше за значењето на пишаниот збор,

земајќи ги предвид и електронските медиуми, како линк со јавноста за транспарентен настап и објавување на резултатите на здруженијата на пензионери и на Сојузот. За поквалитетно исполнување на оваа обврска, тој ја афирмираше потребата за поголема соработка на дописниците со здруженијата на пензионери и потпирањето врз базата на која и припаѓаат.

Собирот на новинарите го поздрави и претседателот на собранието на СЗПМ, Бесник Поцеста, кој ги посочи резултатите во информирањето и изрази надеж дека во иднина ќе бидат уште поголеми. Во дискусијата учествуваа: Веле Алексоски, Цвета Спасикова, Добре Тодоровски, Нада Алексоска, Спирко Николовски, Елица Даниловска, Крсте Спасески и други дописници, кои работилницата ја сфатија како натамошна потреба за насочување во работата и размена на искуства и како поттик за уште поголеми достигнувања во областа на информирањето на пензионерите.

М.Д.

### ЗП-ТЕТОВО

## Мултиетничка средба во знакот на два јубилеи

Оваа мултиетничка средба не е само дружење на пензионерите од речиси цела Македонија. Ова наше дружење има необично убав повод: 70 години од постоењето на пензионерската организација и пет години од одржувањето на оваа мултиетничка средба. Со вакви значајни јубилеи може да се пофали само Сојузот на здруженија на пензионерите на Македонија, кој е најмасовната невладинска организација со содржински програми со кои го разбавуваме животот на луѓето од третата доба. Оваа мултиетничка средба, чиј

домаќин е Здружението на пензионери од Тетово, е вистински пример за соживот, за другарство и почит на едни кон други без разлика на вера, јазик и обичаи. Искористете го ова собирање за размена на искуства, за создавање нови пријателства, релаксирајте се и забавувајте се. Петтата по ред мултиетничка средба на пензионерите на Македонија ја прогласувам за отворена - нагласи Драги Аргировски, претседателот на СЗПМ, во својство на организатор на мултиетничката средба што се одржа во салата на рестора-

нот „Арена“ во Тетово, а во присуство на над 500 пензионери: Македонци, Албанци, Срби, Турци, Бошњаци...

На присутните пензионери им се обратија и Ајредин Амзаи, помошник директор на Фондот на ПИОМ и Ахмет Казими, началник на одделението за општествени работи на општината Тетово, кои го изразија своето задоволство што имаат можност да бидат дел од ова масовно собирање на пензионерите и заедно да ги споделат доживувањата и сè друго што носи една ваква средба со пензионерите. На средбата

присуствуваа и Бесник Поцеста, претседател на собранието на СЗПМ и Салтир Каровски, потпретседател на извршниот одбор на собранието на СЗПМ.

Во името на домаќинот, ЗП-Тетово, на присутните им се обратија и Стојан Соколовски, претседател на собранието и Шабан Азизи, претседател на извршниот одбор на ЗП-Тетово. Нивното задоволство беше видливо заради големиот број пензионери во салата. Во своите обраќања до присутните и двајцата истакнаа дека мултиетничката

средба во секој поглед ја постигнува својата цел, а ЗП-Тетово со неа покрај што одбележува пет години од своето успешно одржување, во исто време се вклучува и во одбележувањето на големиот седум децениски јубилеј на Сојузот на здруженија на пензионери на Македонија.

По обраќањата, поздравувањата и прегратките се слушнаа песни на сите јазици на присутните. Се заигра вистинско оро на соживот како пример за генерациите кои доаѓаат!

Гојко Ефтоски



ЧЕТИРИНАЕСЕТТИ РЕГИОНАЛНИ РЕВИИ НА ПЕСНИ, МУЗИКА И ИГРИ

# Израз на традициите и богатото културно творештво

Регионалните ревиите на песни, музика и игри започнаа на 27 април во Штип, а во преостанатите 7 региони во Македонија се одржуваат во текот на мај. Овој пат дознајте како беше во Штип, Крива Паланка и во Велес

Во знак на одбележување на 70-годишнината од пензионерското организирање и 25-годишнината од осамостојувањето на Република Македонија, на 27 април 2016 година во Штип започна најмасовната културна манифестација на здруженијата на пензионери од југоисточниот регион. Во градот под Исарот, честа прв да биде домаќин и да ја отвори ревијата на учесниците од 5-от регион - ЗП: Струмица, Пробиштип, Свети Николе, Злетово, Радовиш и Конче, Ново Село и Лозово му припадна на ЗП-Штип и Карбинци. Во колоритно дефиле претставниците на овој регион најпрво поминаа низ улиците на Штип, најавувајќи го големиот настан, а потоа се упатија кон домот на културата „Ацо Шопов“, каде што настапуваа.

Добредојде на учесниците и на гостите прв им посака претседателот на ЗП-Штип и Карбинци, Михаил Василев, кој го изрази задоволството за довербата на СЗПМ да бидат домаќини на оваа исклучително значајна културна манифестација, при што искажа некои резултати и цели на здружението за постигнување подобри успеси во иднина. На таквото настојување поддршка му даде градоначалникот на Штип, м-р прим. Илчо Захаријев, кој говореше за соработката со Здружението и со највозрасната популација граѓани, од кои, како што рече, треба да се ползува искуството и мудроста што ја поседуваат.

На учесниците и на присутните им се обрати потпретседателот на ИО на СЗПМ, Салтир Каровски, кој зборуваа за придонесот на овие манифестации во негувањето и чувањето на културните традиции и за одбележувањето на 70-годишнината од пензионерското организирање во Македонија. Назначувајќи и други активности и постигнувања на здруженијата, Каровски ја прогласи ревијата за отворена.

Потоа, во разни носии со живописни бои на сцената излегоа учесниците, ширејќи го звукот на песните и на изворните народни инструменти. Во името на организаторот, СЗПМ, благодарници на здруженијата-учесници им врати Милевка Здравковска, потпретседателка на комисијата за КЗЖ при Сојузот. На заедничкото дружење во ресторанот „Оаза“, на присутните им се обрати и претседателот на СЗПМ, Драги Аргировски, кој искажа задоволство од настапот на учесниците, посакувајќи им на сите добро здравје и успех во оваа јубилејна година на Сојузот на здруженијата на пензионери на Македонија.

ЗП-Крива Паланка доброволно прифати да биде домаќин на годишната 14-та регионална ревија на песни, музика и игри во Четвртиот регион, кој ги опфаќа ЗП: Куманово, Кратово, Солидарност-Аеродром, Чаир и Центар од Скопје и здружението-домаќин. И оваа манифестација започна со пензионерско дефиле низ градот, а настанот го најави и учесниците и гостите во салата на Домот на културата ги поздрави претседателот на ЗП-Крива



Штип



Крива Паланка



Велес

Паланка, Славко Стојановски. За значењето на ревијата и за активностите и успесите на здруженијата во оваа јубилејна година инспиративно зборуваа претседателот на СЗПМ, Драги Аргировски, при што празничната атмосфера ја поврза со одбележувањето на 70-годишнината од пензионерското организирање во Македонија. Тој особено го истакна придонесот на ревиите во зачувувањето и афирмирањето на културното наследство - песните, ората, традицијата и фолклорните карактеристики на сите заедници што живеат во нашата земја.

При отворањето на ревијата, градоначалникот на Крива Паланка, Арсенчо Алексоски, искажа задоволство што градот е домаќин на оваа културна манифестација, која симболизира дружење, меѓусебно почитување и сплотеност во пензионерската

организација, што треба да служи за пример на помладите генерации, особено во денешни услови. Ревијата ја следеше и градоначалникот на општината Ранковце, Момчило Алексоски, со која ЗП-Крива Паланка традиционално остварува добра соработка. Програмата со која се претставија здруженијата на пензионери избилуваа со богат колорит на обичаи, на стари македонски изворни песни и ора вкоренети во традициите на културното наследство, како чувари на нашето постоење и опстојување. На крајот, во името на организаторот, признанија на претставниците на ЗП им врати Славица Ламбаша, членка на комисијата за КЗЖ при СЗПМ. Средбата ќе остане запаметена и по заедничкото дружење во ресторанот „Парк Гиновци“, со преубава музика, со песни и ора, на кои никој не можеше да



им одолее и да остане рамнодушен.

Градот на гемеиците, Велес, на 5 мај 2016 година осамна во знакот на одржувањето на Регионалната ревија на песни, музика и игри и празнувањето на 70-годишнината од пензионерското организирање во Македонија. На оваа културна манифестација на пензионерите од Повардарскиот регион учествуваа ЗП од: Кавадарци, Богданци, Неготино, Гевгелија, Валандово, Демир Капија и здружението-домаќин од Велес. Добредојде и пријатни мигови на гостите и на учесниците им посака претседателот на ЗП-Велес, Веле Алексоски, кој средбата ја окарактеризира како израз на културното богатство и традициите што се негуваат во подрачјата од каде што доаѓаат здруженијата. На присутните им се обрати и претседателот на СЗПМ, Драги Аргировски, при што ја искажа симболика-

та на поврзаноста на градот со спомениците од 23-вековната традиција, кој како музеј на отворено ги чува делата на своите градители, револуционери и преродбеници. Меѓутоа, пензионерите се тие чинители кои ги обновуваат, ги негуваат и отргнуваат од заборав културните вредности и ги пренесуваат традициите на помладите генерации. Во таа мисија на здруженијата и во оваа ревија, претседателот Аргировски на сите им посака успешен настап и, како што рече, „нека заечат песните и музиката и нека се развие орото и уживајте во убавината“!

Така, навистина и беше за време на ревијата: песни, ора и претстави, адепти и обичаи, кои го отсликуваа културното наследство и богатото културно живеење во сите краеве и региони во Македонија.

Мендо Димовски



ОТЧЕТНА СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕТО НА ГРАДСКИОТ СОЈУЗ НА ЗПС

# Значителна поддршка од градоначалникот на Скопје

Собранието на Сојузот на здруженијата на пензионери на град Скопје, на 26 април 2016 година ја одржа својата редовна годишна седница на која беа разгледувани и усвоени извештајот за работата, финансискиот извештај и завршната сметка за минатата година. Седницата ја отвори и со неа раководеше претседателот на собранието Љупчо Димовски, кој најпрво ги поздрави гостите и изрази особено задоволство за присуството на претседателот на СЗПМ, Драги Аргировски и градоначалникот на Скопје, Коце Трајановски.

На општо задоволство, градоначалникот Коце Трајановски, во своето обраќање го искажа значењето на соработката со Градскиот сојуз, за што од порано има потпишано меморандум, а на оваа седница транспарентно беше потпишан договор за финансиска поддршка, со кој градот од буџетските средства, за годинешните активности на Сојузот му додели 400.000 денари, од кои 230.000 беа назначени за одржување на Ревиијата на песни, музика и игри, за спортските активности и шаховскиот турнир, за пикник-средбата во Сарај и за продолжување на соработката со пензионерите од соседните земји. Градоначалникот Трајановски истакна дека во рамките на можностите градот и натаму ќе се грижи за подобрување на квалитетот на животот на пензионерите со зголемување на постојните бенефиции и интенција бесплатниот автобуски превоз да важи за сите денови од неделата.

На седницата се обрати и претседателот на СЗПМ, Драги Аргировски, кој зборуваше за значењето на оваа



јубилејна година, кога Сојузот и здруженијата на пензионери со посебна програма и активности ќе го одбележат 70-годишниот јубилеј од пензионерското организирање во Македонија. Тој ја акцентира заложбата и ангажираноста на СЗПМ за проширување на бенефициите кои се во интерес на подобрувањето на условите за живее-

ње на сите пензионери, а упати честитки за потпишаниот договор и изрази благодарност за финансиската поддршка од градоначалникот Трајановски.

Истакнувајќи ги резултатите што ги постигна Градскиот сојуз, претседателот на ИО, Методија Новковски, ги назначи и основните активности од програмата за работа и задачите на кои

ќе се фокусира извршниот одбор во 2016 година. Притоа, тој ја образложи и завршната сметка за 2015 година со позитивен заклучок за правилно планирање и трошење на средствата. Потврда за ваквата оценка за постигнатиот успех даде и претседателот на надзорниот одбор, Манојло Дамевски, како и учесниците во расправата: Ди-

митрија Богатиноски, Павле Спасов, Ана Георгиева, Димитрије Димовски и други, од која произлезе заклучокот дека Градскиот сојуз на ЗП ги реализира сите програмски задачи и наменски и домаќински ги трошел планираните финансиски средства.

Севастија Цветковска-Сотировска

ИНТЕРВЈУ СО ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ЗП-ПРИЛЕП, КИРИЛ ЃОРЃИОСКИ

## Нема да запреме со активностите

**Вашето здружение, според реализираните активности, се вбројува меѓу најактивните во СЗПМ. Кажете ни нешто за тоа.**

Сите активности се реализираат според програмите на комисиите и другите тела, што претходно се утврдуваат и усвојуваат на ИО и на собранието. Лани навистина реализиравме многу активности со резултати за почит и пофалба. Многубројни се успехите во сите области на живеење на пензионерите во ЗП на општините Прилеп, Кривогаштани и Долнени. Нашата определба беше да работиме пред сè за подобар живот и поактивно стареење на сите наши 12.500 пензионери, членови на ЗП-Прилеп. Учествувавме на Регионалните и на Републичките спортски пензионерски игри, а нашите две КУД учествуваа на сите културни манифестации во Македонија каде што настапуваа пензионерите. Минатата година дадовме 1 милион денари еднакратна помош за наши членови и 500 илјади денари за партиципирање за автобускиот градски превоз на нашите членови. Исто така, поделивме 100 илјади денари, по 1.000 денари за пакети со храна за членовите со пониски примања. Одделивме и 1 милион и 705 илјади денари за купување работна просторија од 56 квадратни метри за разгранокот Корзо, но реализиравме и уште многу други активности.

**Што планирате за оваа година?**

- Сите активности што ќе ги реализира Здружението во текот на оваа година ќе бидат во знакот на одбележувањето на 70-годишнината од пензионерското организирано здружување во Македонија. Така, според програмите на ЗП-Прилеп, планирани се 8 екскурзии до исто толку дестинации во Македонија и една во соседна Бугарија. За секоја екскурзија Здружението партиципира во цената на превозот, а пензионерите плаќаат само по сто денари. Лани педесетина пензионери беа на одмор во Драч, Албанија, а годинава планираме да се оди на одмор во Дојран. Веќе одделивме од сметката на Здружението 200 илјади денари за банско и климатско лекување на педесетина пензионери, на кои во зависност од висината на пензиските примања им плаќааме по 50, 30 или 20 отсто.

**Какви активности ќе имаат двете КУД што егзистираат во ЗП-Прилеп?**

КУД „Пенка Котеска“ и КУД „Пензионер“ ќе учествуваат на триесетина манифестации, организирани по повод на некои значајни настани, празници и јубилеи на локално, регионално и државно ниво. За потребите на двете културни друштва, покрај досегашните, издвоивме и дополнителни средства за набавка на нови инструменти, кавал и хармоника, а во план е и набавка на други инструменти.



**Здружението особено се грижи за отворање клубови каде што се дружат вашите членови. Ќе има ли и нови?**

Последниве години ЗП-Прилеп презеде големи активности и вложи многу средства за отворање клубови за пензионерите. Веќе отворивме 10 клуба, по еден во Тополчани, Кривогаштани и Долнени и 7 во Прилеп. Планира-

ме да отвориме клубови и во разграноките Варош, Центар и Вишне, а за просторијата што ја купивме за разгранокот Корзо веќе распишавме тендер за нејзино адаптирање и опремување.

**Каква е соработката на ЗП-Прилеп со локалната самоуправа, СЗПМ и со другите здруженија?**

Со локалните самоуправи во сите три општини имаме одлична соработка. Особено сме ангажирани за подобрување на условите за живот на пензионерите во руралните средини. Интервенираме за решавање на здравствените и други проблеми што се појавуваат кај пензионерите. Со СЗПМ исто така имаме одлична соработка преку нашите претставници во ИО и другите органи и тела на Сојузот. Нашиот актив на пензионерки е во постојан контакт со активите од другите здруженија, а сме збратимени со здружение од Логатец, Словенија и со други здруженија.

**Вложувате и за спортските активности, но никако да „мрднете“ од третото место на државното спортско поле.**

- Имаме желба да освоиме повисоко место на државните спортски натпревари на пензионерите, но тоа долги години не можеме да го оствариме. Лани, на Регионалните спортски натпревари освоивме 13 први места во повеќе дисциплини, но од државното си дојдовме како третопласирани. Секогаш за малку, за неколку бода другите се подобри од нас. Ангажираме и спортски стручњаци, бараме пензионери-спортисти, но структурата на членството е таква каква што е - истакна на крајот од нашиот разговор претседателот на ЗП-Прилеп, Кирил Ѓорѓиоски.

К. Ристески



## ЗП-ДЕМИР ХИСАР

# Екскурзија за памететење

Во убав пролетен ден, на 22 април, демирхисарските пензионери тргнаа на дводневна екскурзија во соседна Република Албанија. Автобусот со 50 пензионери и пензионерки, веќе во раните утрински часови минуваше покрај брегот на Преспанско Езеро, каде што демирхисарци воодушевени од дарот на природата уживаа во прекрасната глетка на околните планини, на езерото и на островот Мал Град, што се наоѓа во албанскиот дел, веднаш до селото Пустец.

Без задржување се упативме кон Елбасан, најголемиот град во југоисточна Албанија, каде што имавме панорамско разгледување и посета на Големиот плоштад. Во попладневните часови Тирана беше нашата следна дестинација, во која останавме подолго и ја реализиравме планската прошетка низ улиците на главниот град на Албанија. Тирана нè воодушеви и нè освои со своите градби и модерен стил на живеење. Потоа се упативме кон

Портата на Албанија, како што тамошните жители го нарекуваат Драч. Повторно восхитување од убавата глетка на овој модерен, пристаништен и просперитетен град со широки булеварии, со ситен песок на плажите и мирен и топол-јадраниски воздух. Утредента повторно нè чекаше прошетка и разгледување на најзначајните историски знаменитости на градот, како што се Стариот град и тврдината од 2 век, познатиот амфитеатар од римско време и друго.

Повеќето пензионери првпат се сретнаа со овие градови и места и беа воодушевени од она што го видоа. Се вратија со незаборавни впечатоци и грст убави спомени овековечени со фотографии.

Претседателот на ЗП-Демир Хисар, Пере Петрески, изрази задоволство од успешно организираната и реализирана екскурзија и за ова лето најави уште едно такво патување во Република Србија.

Зоран Стевановски



## ЗП-КУМАНОВО

## Пролетен крос



Во програмата за работа на комисијата за спорт, одмор и рекреација е предвидено одржување на пролетен и на есенски крос.

Пролетниот крос оваа година се одржа на 16 април, во „Горен парк кај Соколана“. На оваа пролетна спортска манифестација учествуваа 28 атлетичари и тоа 14 пензионерки и 14 пензионери. Жените трчаа еден круг, а мажите два.

Првото место во женска конкуренција го освои Јасмина Тодоровска, а во машка Александар Ефремовски. На победниците им беа врачени дипломи за освоено прво место.

Пригодно обраќање имаше претседателот на ЗП-Куманово, Спирко Николовски, кој присутните пензионери ги запозна со активностите што ќе бидат реализирани по повод 70-годиш-

нината од основањето на Сојузот на здруженија на пензионери на Македонија и 25 години на слободна и независна Македонија.

Пролетниот крос го следеа екипа на Плус телевизија и голем број пензионери. Времето беше прекрасно, како нарчано за оваа манифестација.

Љубица Кузмановска

## ЗП-РАДОВИШ И КОНЧЕ

## Хуманоста на дело

По повод големиот христијански празник Велигден, триесетина грижливи и хумани пензионери од ЗП-Радовиш и Конче, на 25 април 2016 година, најпрво ги направија потребните подготовки, а потоа организирано ги посетија домовите на 83 изнемоштени и социјално загрозени пензионери - членови на здружението.

На овие лица им беше доделена хуманитарна помош во храна и хигиенски производи. Со овој хуман гест

здружението ја покажа грижата за своите членови, а тие со насмевка на лицето и со чувство дека не се заборавени ја искажаа својата благодарност.

Во реализацијата на оваа хумана акција се вклучија и претседателите на разграноците, Активот на пензионерки и членовите на комисијата за здравство и хуманитарни активности, предводени од претседателката Трајанка Ѓоргиева.

Во своето обраќање пред камери-

те на ТВ-Кобра, претседателката Ѓоргиева истакна дека хуманитарните акции се составен дел од работата на ова здружение и дека имаат цел да им помогнат на сите лица кои имаат потреба од тоа. Таа со задоволство зборува за резултатите што ги постигнува комисијата на планот на чувањето, одржувањето и подобрувањето на здравјето на пензионерите.

Љиљана Младеновска

## Нада Накова, плодна сликарка-аматерка

Сликањето ме исполнува и ми дава содржина на моите пензионерски денови. Моите слики ми се речиси се. Тие ми се голема љубов, духовна потреба, со нив си го осмислувам животот



Уметничката галерија „КО-РА“, во домот на културата „Кочо Рацин“ во Скопје е познат поттикнувач на ликовното аматерско творештво. Ликовен творец-аматерка е и пензионерката Нада Накова, новинарка, поетеса и сликарка чија втора самостојна изложба беше неодамна токму во „КО-РА“.

Нада Накова долги години била новинарка, дописничка на „Нова Македонија“ од Штип, но пишувала и поезија и објавила збирка песни, а пред крајот на новинарската кариера, особено по пензионирањето, целата своја љубов и енергија ги посветува на сликарството. Како сликарка-аматерка свои дела има изложувано на повеќе заеднички изложби со познати штипски сликари, а во штипската библиотека ја имала и својата прва самостојна изложба. Во творештвото на Накова, а и на изложбата, најмногу место зазема портретот, кој е најтежок сликарски жанр. За свои модели Нада одбира личности од своето опкружување, уметници, писатели, артисти, научници, историски личности, но и познати современници. Во своите дела Накова, покрај четката и боите, внесува и огромно количество емоции кои бликаат од делата и се прелеваат во очите на оние кои ги набљудуваат.

Еве што вели таа за сликањето и за своето творештво.

Сликањето ме исполнува и ми дава содржина на моите пензионерски денови. Моите слики ми се речиси сè. Тие ми се голема љубов, духовна потреба, со нив си го осмислувам живо-

тот. Преку моите дела го кажувам сето она што би сакала да го кажам, да го коментирам или посочам. Сликам портрети, пејзажи кои ги има насекаде во нашата земја и во штипската околина. Сликам мртва природа, особено цвеќиња во комбинација со етноелементи, но и светци и икони.

И во сето ова Накова е мошне успешна. Грижливо го обработува секој детал, секоја црта на лицето, накитот, украсите,... сè. И како што вели во својата рецензија во каталогот кој беше поделен при отворањето, Зоран Ѓорѓиоски, историчар на уметност, кога ги гледате акварелите на Накова ќе ја почувствувате радоста на сликарската четка која се капе во водите на акварелот, оставајќи траен белег. Сето ова во делата на Нада Накова го препознава и Виолета Галиќ од уметничката галерија „КО-РА“, која со одбрани зборови им го предочи на многубројните присутни посетители, главно пензионери. На отворањето, за творештвото на Накова зборуваа и Жаклина Михајлова, која 25 години живее во Сиднеј и е позната промоторка на Македонија и на македонскиот јазик во Австралија.

Видно возбудена, Нада Накова им се заблагодари на сите присутни на отворањето на нејзината втора самостојна изложба, за почитта кон неа и нејзините дела, за што доказ беше нивното присуство во така голем број.

Благој Арсов